

# ДАЛИ МЕИНФРЕЈМИТЕ СЕ МРТВИ?

Љупчо Точевски, дипл. инж.

Оваа кука верува дека меинфрејмиите се мртви... Така го започна своето излагање Adam Warby од Microsoft, на четиринаесетата дебата која беше одржана при Оксфордската унија на Оксфордскиот универзитет, кон крајот на минатата година. На оваа дебата, која беше спонзирана и следена од сите водечки списанија, кои се занимаваат со информатички теми (но и не само од нив), учествуваа излагачи (говорници) од сите страни на компјутерскиот свет, како производители на хардвер и софтвер, така и негови имплементатори и корисници.

Lindsay Cox, директор на маркетингот на Attachmate, одговарајќи на уводното излагање на Warby, во своето експозе, меѓу другото рече ... иринувајќи иринувајќи Attachmate, како координатор на оваа дебата, се залагаше иако да не се одржи иринувајќи иринувајќи неколку години, иуку иуку сега, е во нашето мислење дека луѓето ио иницијалните системи (иредувајќи од осигурувајќи системи (иредувајќи од PC), ќе се освесат и ќе ја согледаат нивната реална и вистинска моќ и иутирливост, односно ќе го сфатат и иринувајќи фактот дека меинфрејмиите не само иринувајќи се далеку од мртвило, иуку, иутирлив - иринувајќи се крајно иринувајќи во освојувајќи и задржувајќи на иринувајќи кој само ним и би иринувајќи да им иринувајќи со нивната иринувајќи и мултиириколарност во најширок смисол на зборот...

Слични беа реакциите и на представниците на многу други компании и институции, меѓу кои беа и такви кои имаат многу развиена соработка со Microsoft.

IBM-овиот Enterprise Systems Di-

rector Arthur Parker, ги отфрли споредувањата на пресметувањата и работката на податоците на PC, клиент/сервер и меинфрејм платформите, пред сè заради неадекватните и несоодветни дефиниции на термините и параметрите кои при таквите споредби се прават. Според истиот говорник, оние кои го отфрлаат меинфрејмот како технички диносаурус, всушност и самите се робови на некое минато време, кога тој меинфрејм бил инсталиран во стотици квадрати простор... Секој, продолжи Паркер, кој денес користи кредитна картичка за плаќање на своите сметки за струја, телефон, автомобил, шопинг и т.н. тоа го прави преку меинфрејм системите... и уште долго време тоа така ќе го прави.

Во тој смисол беше и направена една генерална дистинкција помеѓу персоналните, клиент/сервер и меинфрејм системите, односно беше дискутирано за местото и улогата на секоја од овие класи на сметачи, а инсистирањата оеа главно во правец на максимално разграничување на нивната применливост за остварување на поодделните цели и потреби на корисниците.

Клиент-сервер конфигурациите и дистрибуираните системи беа оценети како многу перспективни и беа апострофирани како "rule-breaking" технологија, која им овозможува на корисниците од најразлични нивоа, да донесуваат соодветни и мериторни одлуки, а при тоа да не мора да имаат пристап до некој меинфрејм, односно дека идејата на приближување на компјутерот со сите свои перформанси кон корисникот не значи корисникот да се седне покрај конзолата на смета-


чот, туку напротив - да се заборава каде физички се наоѓа и конзолата и сметачот со сите свои ресурси, затоа што секогаш треба да изгледа дека тие се токму тука.

Како и да е во оваа дебата се издвоија две основни групи, кои ги спротиставуваа своите мислења. Првата, обединета околу Microsoft и другите производители на PC хардвер и софтвер, која го предвидуваше самракот на меинфрејмите и другата, многу поголема група зад која главно стоеја IBM и UNISYS, за која ренесансата на меинфрејмите допрва доаѓа и чие мислење (општ впечаток е), се наметна како доминантно... Сепак, Оксфорд не би бил тоа што е ако спротивставените мислења не беа прикладно канализирани и рафинирани од сите учесници, а посебно од страна на претседавачот John Lamb, инаку издавач на магазинот Computer Weekly, помеѓу другото и со доза на одговарачки хумор во стилот "ако железничка станица (train station) е месно каде иутирливост (workstation) работна станица..."

На крај, акламативно беше прифатен заклучокот за потребата од организирање на уште такви дебати, на репрезентативни места и со што пореспектабилни учесници, кои не толку од аспект на интерес на компанијата од која произлегуваат, туку повеќе од објективен и теоретски аспект ќе одговорат на сите прашања кои во ваквите дискусии произлегуваат, со што на вистински начин би ги согледале стратешките правци на развој на компјутерската технологија.


World Wide Web  
& Internet Expandable

# Од 01.08.1996 нобо на Информација ЕИС:





Create Your Own Graphical Multimedia Online Service

- ▲ Get Online In Minutes
- ▲ Create An Online Community
- ▲ Sell Products & Services
- ▲ Complete Office Intranet Solution
- ▲ Enhance Service & Support



- Графички интерфејс според HTML (WWW) стандардот
- WIN95 поддршка со WIZARD-U
- Целосна подготовка за побрзување со Интернет




Многу нови опции, а цените остануваат исти

**digital**

*General Representative  
for Macedonia*

# **AlphaStation™ 600 family**



**ECS**

**EuroComputer Systems**

**12 Udarna brigada br.2, 91000 Skopje, MACEDONIA**  
**Phone: (+389) 91 114 568; 115 011 l. 392, Telefax: (+389) 91 225 937**

Интегрираниот  
**COMPAQ Presario.**

**COMPAQ**



## COMPAQ Presario 5520

- Процесор:  
Intel Pentium / 75 MHz
- Тврд диск: 630 MB  
Меморија: 8 MB,  
проширлива до 72 MB
- Видео меморија: 1 MB VRAM,  
проширлива до 2 MB
- Компакт диск:  
четирикратна брзина
- Интегрирана звучна  
картичка: 16 bit
- Подесување на звукот
- Интегрирани звучници
- Интегриран микрофон
- Галерија Presario
- Широк избор на инсталирани  
програми и компакт дискови
- Тригодишна гаранција



**МАКПЕТРОЛ  
КОМПЈУТЕРС**

**МАКПЕТРОЛ COMPUTERS**  
ЅРСКОПЈЕ: 11 20 40, 11 90 98, БИТОЛА 34 287